

АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ

Пополнете печатно со кирилични букви

1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	ИМЕ _____	ПРЕЗИМЕ _____	ДАТА НА РАЃАЊЕ _____
	БРОЈ НА ЛИЧНА КАРТА/ПАСОШ _____	ЕМБГ _____	ДРЖАВЈАНСТВО _____

2. ПОД. ЗА ЖИВЕАЛИШТЕ			
а) сопствено живеалиште; б) под кирија; в) со родители; г) друго.			
АДРЕСА _____		МЕСТО _____	
ТЕЛЕФОН _____	МОБ.ТЕЛЕФОН _____	ФАКС _____	E-MAIL _____
БРАЧНА СОСТОЈБА <input type="checkbox"/> во брак; <input type="checkbox"/> неженет/немажена; <input type="checkbox"/> друго			БРОЈ НА ИЗДРЖУВАНИ ЛИЦА _____
СТРУЧНА ПОДГОТОВКА <input type="checkbox"/> Мр / Др; <input type="checkbox"/> ВСП; <input type="checkbox"/> ВШП; <input type="checkbox"/> ССП; <input type="checkbox"/> НСП; <input type="checkbox"/> ВКВ; <input type="checkbox"/> КВ; <input type="checkbox"/> ПКВ; <input type="checkbox"/> НКВ			

3. ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ		ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЈА/КОМПАНИЈА _____	БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ _____
СЕКТОР: <input type="checkbox"/> приватен; <input type="checkbox"/> јавен; <input type="checkbox"/> трговец поединец; <input type="checkbox"/> финансиски сектор; <input type="checkbox"/> А.Д.; <input type="checkbox"/> пензионер/ка; <input type="checkbox"/> невработен/а; <input type="checkbox"/> друго.			
АДРЕСА _____		ТЕЛЕФОН _____	ФАКС _____
ПРОФЕСИЈА _____		ФУНКЦИЈА _____	ЛИЧЕН ДОХОД ВО ТТК БАНКА: а) да б) не

4 ИМОТНА СОСТОЈБА		ВОЗИЛО: а) да б) не	ТИП НА ВОЗИЛО* _____	ГОД.НА ПРОИЗВОДСТВО* _____
НЕДВИЖЕН ИМОТ <input type="checkbox"/> куќа; <input type="checkbox"/> стан; <input type="checkbox"/> викендица; <input type="checkbox"/> земјиште; <input type="checkbox"/> друго		СОПСТВЕНОСТ _____ %	АДРЕСА _____	

5. БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ		ДЕПОЗИТИ: <input type="checkbox"/> депозити орочени <input type="checkbox"/> депозити по видување	БАНКА _____
КАРТИЧКИ (во која банка): <input type="checkbox"/> VISA _____ <input type="checkbox"/> MASTER _____ <input type="checkbox"/> DINERS _____ <input type="checkbox"/> ОСТАНАТИ _____			
КРЕДИТИ: 1. ВИД _____; БАНКА _____; МЕСЕЧНА РАТА _____; ДОСТАСУВА НА _____		2. ВИД _____; БАНКА _____; МЕСЕЧНА РАТА _____; ДОСТАСУВА НА _____	

6. ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА		НЕТО МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА: _____	СЕМЕЈНИ МЕСЕЧНИ ПРИМАЊА: _____
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ: а) од кирии _____; б) од камати _____; в) договори на дело/хonorар _____; г) друго _____			
РАСХОДИ: а) кирии _____; б) осигурителни премии _____; в) режиски трошоци _____; г) друго _____			

7. ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ		ВИД НА КРЕДИТ: _____	НАМЕНА: _____
БАРАН ИЗНОС: _____	ВАЛУТА: а) денари; б) евра	РОК НА ОТПЛАТА: _____	

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:			
<input type="checkbox"/> жиранти			
<input type="checkbox"/> хипотека на имот	ОБЈЕКТ _____	АДРЕСА _____	ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ _____
<input type="checkbox"/> депозит	ИЗНОС _____	ВАЛУТА _____	ДАТУМ НА ДОСТАСУВАЊЕ _____
<input type="checkbox"/> залог на возило	ТИП НА ВОЗИЛО _____	ГОД.НА ПРОИЗВОДСТВО _____	ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ _____
<input type="checkbox"/> друго _____			
<input type="checkbox"/> меница потпишана од кредитобарателот и/или кокредитобарател и/или жиранти			
<input type="checkbox"/> административна забрана на плата за кредитобарателот и за кокредитобарател и/или жиранти			
<input type="checkbox"/> траен налог			

За кредитот дознав од: реклама во _____; експозитура; веб страна; пријатели; newsletter; друго

8. ПОДАТОЦИ ЗА КО-КРЕДИТОБАРАТЕЛИ

Ко-Кредитобарател 1

ИМЕ _____	ПРЕЗИМЕ _____
АДРЕСА _____	ТЕЛ. _____
ДАТА НА РАЃАЊЕ _____	ЕМБГ _____
СРОДСТВО _____	
ВРАБОТЕН ВО _____	
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ТТК Банка а) да б) не	
ПРИХОДИ - НЕТО ПЛАТА _____ ДРУГО _____	
РАСХОДИ - КРЕДИТНИ РАТИ _____ ДРУГО _____	

Ко-Кредитобарател 2

ИМЕ _____	ПРЕЗИМЕ _____
АДРЕСА _____	ТЕЛ. _____
ДАТА НА РАЃАЊЕ _____	ЕМБГ _____
СРОДСТВО _____	
ВРАБОТЕН ВО _____	
ЛИЧЕН ДОХОД ВО ТТК Банка а) да б) не	
ПРИХОДИ - НЕТО ПЛАТА _____ ДРУГО _____	
РАСХОДИ - КРЕДИТНИ РАТИ _____ ДРУГО _____	

СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ИЗЈАВУВАМ ДЕКА: 1. Податоците кои ги наведов се точни и при промена благовремено ќе ја информирам Банката. 2. Сум информиран/а дека Банката може да ги обработува моите лични податоци согласно законските прописи и правила на Банката за заштита на личните податоци. 3. Банката може да ги обработува моите лични податоци за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања исклучиво во согласност со моето писмено произнесување. 4. Сум информиран/а за условите на кредитот кои ги прифаќам 5. Го разбираам правото на Банката да го одбие барањето без дополнително објаснување, освен во случаите определени со законот. 6. Сум информиран/а за постоењето на валутен ризик, односно ризик од загуба заради промена на износот на ануитетот како резултат на промена на курсот на еврото во однос на денарот (ЕУР/МКД), кој може да се случи доколку еврото во иднина има помала или поголема вредност од сегашната во однос на денарот и ги прифаќам потенцијалните ризици поврзани со промените во курсот на странската валута во која или во чија противвредност е одобрен кредитот.

ПОТПИС: Кредитобарател _____ Ко-Кредитобарател 1 _____ Ко-Кредитобарател 2 _____
 Датум __ __ __ 20__ Место _____

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Филијала _____ Експозитура _____ Обработил _____
 Контролирал _____ Датум и место _____